

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2022 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 34
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 05 април 2023 година

Овластен ревизор

Родне Коцевска



Расел Бедфорд Атанасовски
Доо Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БИЛАНС НА УСПЕХ

за годината што заврши на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од продажба	7	5.288.870	4.793.614
Останати оперативни приходи	8	<u>66.513</u>	<u>59.434</u>
Вкупно оперативни приходи		5.355.383	4.853.048
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	9	8.543	-4.011
Потрошени материјали и ситен инвентар	10	-980.048	-968.510
Трошоци за вработените	11	-337.831	-306.938
Амортизација	15	-109.060	-113.117
Набавна вредност на продадени стоки		-3.407.098	-3.033.850
Останати оперативни расходи	12	<u>-411.240</u>	<u>-329.873</u>
Вкупно оперативни расходи		-5.245.277	-4.752.288
Добивка од оперативно работење		118.649	96.749
Финансиски приходи	13	2.849	2.595
Финансиски расходи	13	-6.808	-11.442
Добивка пред оданочување		114.689	87.902
Данок на добивка		-3.772	-7.079
Добивка по оданочување		110.917	80.823
Основна заработувачка по акција (во денари)	14	<u>3.688</u>	<u>2.687</u>

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден ги усвои овие финансиски извештаи на 09 март 2023 година и ги одобри за предавање во Централниот Регистар на РМ

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Придружните белешките се составен дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Добивка по оданочување		110.917	80.823
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-5.374	10.542
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема			
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>-5.374</u>	<u>10.542</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>105.543</u>	<u>91.365</u>

**Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи**


ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината што заврши на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
СРЕДСТВА			
Материјални средства	15	989.916	1.004.649
Нематеријални средства	15	325	744
Вложувања во подружници	16	737	737
Вложувања расположливи за продажба	17	23.155	28.530
Вкупно долгорочни средства		1.014.134	1.034.660
Залихи	18	339.047	472.171
Побарувања од купувачи	19	353.785	353.789
Останати краткорочни побарувања	20	5.119	967
Побарувања за аванси	21	15.273	2.075
Краткорочни финансиски средства	22	207.397	207.362
Активни временски разграничувања	23	10.285	11.194
Парични средства	24	147.590	19.442
Вкупно тековни средства		1.078.497	1.067.000
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.092.631	2.101.660
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		90.536	90.536
Сопствени акции		-9.927	-9.928
Законски и посебни резерви		27.053	27.053
Останати резерви		20.611	25.984
Резерви за инвестиции		678.896	598.073
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		568.628	552.226
Вкупно капитал и резерви		1.391.752	1.299.899
Долгорочни кредити	25	119.427	125.616
Обврски спрема добавувачи	26	414.958	425.487
Останати краткорочни обврски	27	88.973	105.363
Обврски за аванси	28	3.226	3.889
Краткорочни финансиски обврски	29	61.755	128.042
Пасивни временски разграничувања	30	12.539	13.364
Вкупно тековни обврски		581.452	676.145
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2.092.631	2.101.660

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски




Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2022 година

во илјади денари	2022	2021
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	110.917	80.823
Амортизација	109.060	113.117
Залихи	133.124	-18.816
Побарувања од купувачи	4	-8.759
Останати краткорочни побарувања	-4.152	13.325
Побарувања за аванси, депозити и кауции	-13.198	-207
Активни временски разграничувања	909	8.631
Обврски према добавувачи	-10.529	63.028
Останати краткорочни обврски	-16.390	2.937
Обврски за аванси	-663	-1.299
Пасивни временски разграничувања	-825	2.313
Нето парични текови од оперативни активности	308.257	255.093
Парични текови од инвестициони активности		
Нови набавки на НПО	-93.999	-28.943
Вложувања во подружници		
Краткорочни финансиски средства	-35	-23
Долгорочни вложувања	5.374	
Расходувани НПО	90	
Нето парични текови од инвестициони активности	-88.570	-28.966
Парични текови од финансиски активности		
Обврски по долгорочни кредити	-6.189	-125.793
Обврски по краткорочни кредити	-66.287	-124.673
Исплатени награди	-13.689	
Објективна вредност на вложувањата	-5.374	
Нето парични текови од финансиски активности	-91.539	-250.466
Нето намалув./зголем. на паричните средства	128.148	-24.339
Парични средства на почеток од годината	19.442	43.780
Парични средства на крајот од годината	147.590	19.442

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2022 година**

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2022	90.536	-9.928	27.053	25.984	598.073	15.955	552.226	1.299.899
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2022 година	-	-	-	-	-	-	110.917	110.917
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	-5.374	-	-	-	-5.374
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-5.374	-	-	110.917	105.543
Распределено по Одлука	-	-	-	-	80.823	-	-80.823	-
Награда							-13.689	-13.689
Состојба 31.12.2022	90.536	-9.928	27.053	20.610	678.896	15.955	568.631	1.391.752

2021 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2021	90.536	-9.928	27.053	15.442	490.557	15.955	578.919	1.208.534
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2021 година	-	-	-	-	-	-	80.823	80.823
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	10.542	-	-	-	10.542
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	10.542	-	-	80.823	91.365
Распределено по Одлука	-	-	-	-	107.516	-	-107.516	-
Состојба 31.12.2021	90.536	-9.928	27.053	25.984	598.073	15.955	552.226	1.299.899

**Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден основано е и работи во Република Северна Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис на промената на името на фирмата во трговскиот регистар настапуваше под името ПЕКАБЕСКО АД Скопје до крајот на ноември 2012 година. Од крајот на ноември 2012 година Друштвото го смени седиштето од општина Шуто Оризари во село Кадино во општина Илинден, а истовремено го смени и називот на фирмата од ПЕКАБЕСКО АД Скопје во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

Според извештајот за тековна состојба што го издава Централниот регистар на Република Македонија приоритетна дејност на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден според главната приходна шифра е трговија на големо со месо и производи од месо.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, меѓу другото, е регистриран и за извршување на следните дејности:

- производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба;
- трговија на големо со храна, пијалоци и тутун;
- друга трговија на големо.

Основната главнина на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.790 денари.

Мнозинско учество од 79,7% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2022 година има акционерот Слободан Кутревски, кој истовремено е и прв главен извршен директор на Друштвото. На 31.12.2022 година лицето Весна Кутревска поседува 2.025 акции или 6,73 % од издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

На 31.12.2022 година ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден има откупено 2.375 сопствени акции или 7,31% од основната главнина (2.375 сопствени акции на 31.12.2021 година).

Акциите на Пекабеско АД Скопје котираат на задолжителна котација на обични акции на Македонската берза на хартии од вредност.

На 31.12.2022 година бројот на вработените во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваше 459 лица. На 31.12.2021 година во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден беа вработени 457 лица.

Седиштето на Друштвото е на ул. 10 бр. 44 Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата со кои активно се тргува на Берза.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на трговски стоки и производи во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи од вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата во хартии од вредност издадени од банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2002 година.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходуваните НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатата опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедниечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готовите производи и на производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за суровини и материјали, директниот труд и производните режиски трошоци.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и производи. За сите побарувања што се сметаат за ненаплатливи се врши исправка на вредноста врз основа на проценка извршена на крајот на годината.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизни сметки во деловни банки, депозити во банки со краток рок на доспевање и други парични средства.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските трошоци.

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви и посебни резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето. Посебните резерви издвоени од нето добивката се наменети за откуп на сопствени акции на Друштвото.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.17. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2021 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2021 година).

3.18. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните неколку години би оствариле право на пензија.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи и трговски стоки. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

во илјади денари	2022	2021
Обврски по кредити	181.182	253.659
Парични средства	<u>-147.590</u>	<u>-19.442</u>
Нето обврски по кредити	33.592	234.217
Капитал и резерви	1.391.752	1.299.899
% на кредитна задолженост	<u>2,41%</u>	<u>18,02%</u>

Задолженоста во 2022 година е намалена во однос на 2021 година за 15,61 процентни поени, како резултат на намалување на обврските по краткорочни кредити.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	2022	2021
Финансиски средства		
Парични средства	147.590	19.442
Побарувања од купувачи	353.785	353.789
Останати побарувања	5.119	967
Побарувања за аванси	15.273	2.075
Краткорочни финансиски средства	207.397	207.362
Активни временски разграничувања	10.285	11.194
	739.449	594.829
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	414.958	425.487
Останати тековни обврски	88.973	105.362
Обврски за аванси	3.226	3.889
Пасивни временски разграничувања	12.539	13.364
Кредити	181.182	253.659
	700.878	801.761

6.4 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Македонија.

6.5 Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или во начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.6. Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи, обврските спрема добавувачи и обврските за кредити, кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик бидејќи нивната употреба во Р.Македонија не е вообичаена.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е следната

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	94.689	68.780	45.991	82.276
УСД			-	-
	<u>94.689</u>	<u>68.780</u>	<u>45.991</u>	<u>82.276</u>

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е изложено во најголем дел еврото. Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	4.870	-1.400	-4.870	1.400
УСД	-	-	-	-
	<u>4.870</u>	<u>-1.400</u>	<u>-4.870</u>	<u>1.400</u>

6.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматноосни</i>		
Парични средства	147.590	19.442
Побарувања од купувачи	353.785	353.789
Останати побарувања	5.119	967
Побарувања за аванси	15.273	2.075
Активни временски разграничувања	10.285	11.194
	<u>532.052</u>	<u>387.467</u>
<i>Каматноосни</i>		
Краткорочни финансиски средства	207.397	207.362
	<u>207.397</u>	<u>207.362</u>
	<u>739.449</u>	<u>594.829</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматноосни</i>		
Обврски спрема добавувачи	414.958	425.487
Останати тековни обврски	88.973	105.362
Обврски за аванси	3.226	3.889
Пасивни временски разграничувања	12.539	13.364
	<u>519.696</u>	<u>548.102</u>
<i>Каматноосни</i>		
Кредити	181.182	253.659
	<u>700.878</u>	<u>801.761</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Дадени депозити	2.074	2.073	-2.074	-2.073
Земени кредити	-1.812	-2.536	1.812	2.536
	<u>262</u>	<u>-463</u>	<u>-262</u>	<u>463</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.8. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година.

2022

во илјади денари	До 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	61.755	119.427	181.182
Обврски спрема добавувачи	414.958				414.958
Останати обврски	88.973				88.973
Обврски за примени аванси	3.226				3.226
ПВР	12.539	-	-	-	12.539
	519.696	-	61.755	119.427	700.878

2021

во илјади денари	До 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	128.042	125.616	253.658
Обврски спрема добавувачи	425.487				425.487
Останати обврски	105.362				105.362
Обврски за примени аванси	3.889				3.889
ПВР	13.364	-	-	-	13.364
	548.102	-	128.042	125.616	801.760

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година.

2022

во илјади денари	Од 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	147.590	-	-	-	147.590
Побарувања од купувачи	353.546	-	-	239	353.785
Останати побарувања	5.119				5.119
Побарувања за аванси	15.273				15.273
АВР	10.285	-	-	-	10.285
	531.813	-	-	239	532.052

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2021

во илјади денари	Од 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Парични средства	19.442	-	-	-	19.442
Побарувања од купувачи	353.789	-	-		353.789
Останати побарувања	967				967
Побарувања за аванси	2.075				2.075
ABP	11.194	-	-	-	11.194
	387.467	-	-	-	387.467

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Приходи од продажба на домашен пазар	4.566.570	4.154.208
Приходи од продажба на странски пазар	722.300	639.406
Вкупно	5.288.870	4.793.614

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од наемнини	7.545	11.028
Приходи од отпис на обврски	501	84
Приходи од вишоци	209	1.791
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	12.268	7.134
Приходи од одобренеја	45.410	36.076
Приходи од продажба на основни средства	580	3.321
Вкупно	66.513	59.434

9. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	2022	2021
Состојба на крајот на годината	58.766	62.777
Состојба на почетокот на годината	67.309	58.766
Зголемување на вредноста на залихите	8.543	-4.011

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2022	2021
Потрошени суровини и материјали	865.163	868.738
Потрошена амбалажа, резервни делови и ситен инвентар	114.885	99.772
Вкупно	980.048	968.510

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2022	2021
Бруто плати	312.905	283.885
Други надоместоци за вработените	24.926	23.054
Вкупно	337.831	306.939

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Енергија	141.002	62.449
Услуги за одржување и заштита	40.443	48.832
Транспортни, телефонски, интернет и поштенски услуги	10.514	9.139
Наемнина	2.914	1.682
Премии за осигурување	9.406	7.979
Реклама, промоција, маркетинг услуги	29.859	30.203
Репрезентација, спонзорства	8.464	6.089
Трошоци за патарина и за регистрација на возила	3.952	1.980
Трошоци за вода и комунални услуги	1.043	962
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	429	42
Трошоци за службени патувања	2.385	1.338
Трошоци за контрола на квалитет	11.126	8.037
Банкарски услуги	2.966	21.149
Одобрени попусти на купувачи	109.301	118.974
Казни , пенали и надоместоци	234	4.232
Договори на дело	26.667	
Останато	10.534	6.786
Вкупно	411.240	329.873

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/ РАСХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од камати	1.159	350
Позитивни курсни разлики	969	499
Дивиденди	721	1.746
Вкупно финансиски приходи	2.849	2.595
Расходи за камати	-6.403	-10.815
Негативни курсни разлики	-404	-627
Вкупно финансиски расходи	-6.807	-11.442
Нето финансиски приходи / расходи	-3.958	-8.847

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2022	2021
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	110.917	80.823
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	30.075	30.075
Основна заработувачка по акција во денари	3.688	2.687

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

15. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2022 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2022	47.922	882.660	1.106.962	0	2.037.544	7.665
Нови набавки	33.905	3.511	29.098	27.485	93.999	
Пренос од инвестиции	-		22.843	-22.843	0	
Расходување и продажба			-3.021		-3.021	
Состојба 31.12.2022	81.827	886.171	1.155.881	4.642	2.128.521	7.665
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2022	-	225.085	807.810	-	1.032.895	6.921
Амортизација	-	22.066	86.575	-	108.641	419
Прекнижување	-			-	-	-
Расходување и продажба			-2.932	-	-2.932	
Состојба 31.12.2022	-	247.151	891.454	-	1.138.605	7.340
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022	81.827	639.020	264.427	4.642	989.916	325

2021 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2021	47.922	881.087	1.093.995	5.091	2.028.095	7.396
Нови набавки		1.573	27.102		28.675	269
Пренос од инвестиции	-		5.091	-5.091	0	
Расходување и продажба			-19.226		-19.226	
Состојба 31.12.2021	47.922	882.660	1.106.962	0	2.037.544	7.665
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2021	-	203.058	736.499	-	939.557	6.368
Амортизација	-	22.027	90.537	-	112.564	553
Прекнижување	-			-	-	-
Расходување и продажба			-19.226	-	-19.226	
Состојба 31.12.2021	-	225.085	807.810	-	1.032.895	6.921
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2021	47.922	657.575	299.152	0	1.004.649	744

Како обезбедување за повлечени кредити под хипотека се дадени сите градежни објекти на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во општина Шуто Оризари со вкупна површина од околу 7.349 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на објектот, земјиштето во КО Кадино со вкупна површина од 39.363 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на новиот објект - фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Пекабеско Доо Рашка	430	430
Тимко - лаб Дооел Кадино	307	307
Вкупно	<u><u>737</u></u>	<u><u>737</u></u>

17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Вложувања во банка котирана на Македонската берза на подсегментот задолжителна котација	23.155	28.530
Останати		
Вкупно	<u><u>23.155</u></u>	<u><u>28.530</u></u>

18. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Суровини и материјали	82.335	84.694
Резервни делови и ситен инвентар	490	413
Производство во тек	15.659	21.470
Готови производи	51.650	37.296
Трговски стоки	188.913	328.298
Вкупно	<u><u>339.047</u></u>	<u><u>472.171</u></u>

19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања од купувачи во земјата	269.890	285.009
Побарувања од купувачи во странство	83.895	68.780
Вкупно	<u><u>353.785</u></u>	<u><u>353.789</u></u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	2.330	27
Побарувања од вработените	187	337
Побарувања за повеќе платени акцизи		88
Побарувања за данок од добивка	2.542	
Останато	<u>60</u>	<u>515</u>
Вкупно	<u>5.119</u>	<u>967</u>

21. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања за аванси во земјата	4.480	751
Побарувања за аванси во странство	<u>10.793</u>	<u>1.324</u>
Вкупно	<u>15.273</u>	<u>2.075</u>

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Краткорочни депозити во банки	<u>207.397</u>	<u>207.362</u>
Вкупно	<u>207.397</u>	<u>207.362</u>

23. АВР

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Однапред платени трошоци	7.477	9.685
Пресметани приходи што не се фактурирани	<u>2.808</u>	<u>1.509</u>
Вкупно	<u>10.285</u>	<u>11.194</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2022	2021
Жиро сметки	20.706	4.033
Денарски благајни	1.060	124
Девизни сметки	125.825	15.285
Вкупно	147.590	19.442

25. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2022	2021
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	74.834	174.422
Шпаркасе банка АД Скопје	9.318	12.612
Прокредит банка	19.136	35.066
Халк Банка	55.025	19.695
Вкупно	158.313	241.795
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-38.886	-116.179
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	119.427	125.616

26. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	368.967	343.211
Обврски спрема добавувачи во странство	45.991	82.276
Вкупно	414.958	425.487

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски за бруто плати	36.647	37.528
Обврски за надоместоци од добивка	43.250	53.630
Обврски за данок на додадена вредност	8.862	12.955
Останато	<u>214</u>	<u>1.250</u>
Вкупно	<u>88.973</u>	<u>105.363</u>

28. ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски за примени аванси во земјата	<u>3.226</u>	<u>3.899</u>
Вкупно	<u>3.226</u>	<u>3.899</u>

29. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски по краткорочни кредити		
Халка Банка	3.126	
НЛБ Банка	19.569	
Шпаркасе банка АД Скопје		11.438
Останати (камати)	<u>174</u>	<u>425</u>
Вкупно	<u>22.869</u>	<u>11.863</u>
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	38.886	116.179
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	<u>61.755</u>	<u>128.042</u>

30. ПВР

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Однапред пресметани трошоци	676	762
Одложено признавање на приходи пресметани приходи за идни периоди	<u>11.863</u>	<u>12.602</u>
Вкупно	<u>12.539</u>	<u>13.364</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден и Тимко-лаб ДООЕЛ Кадино, и Пекабеско Доо Рашка Друштва што се управувачки поврзани.

во илјади денари	2022	2021
Побарувања од купувачи	23.122	16.582
Побарувања по аванси	-	-
Вкупно тековни средства	23.122	16.582
Обврски спрема добавувачи	3.309	2.864
Обврски по краткорочни позајмици	-	-
Вкупно тековни обврски	3.309	2.864
Приходи од продажба	39.810	29.428
Останати приходи	-	-
Вкупно приходи	39.810	29.428
Набавки на стоки	-	-
Останати расходи	8.811	6.762
Вкупно набавки и расходи	8.811	6.762

32. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2022	2021
EUR	61,49	61,63
USD	57,65	54,37

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2022 година побарувањата по судските постапки покренати против ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваат околу 1.898 илјади денари (9.434 илјади денари на 31.12.2021 година). Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2022 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 445.600 илјади денари и 690.025 евра (448.200 илјади денари и 100.000 евра на 31.12.2021 година).

34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04059867

Целосно име: Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз

ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.014.134.406,00			1.034.659.000,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	325.086,00			743.565,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	325.086,00			743.565,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	989.916.445,00			1.004.649.060,00
10	-- Недвижности (011+012)	699.794.192,00			684.444.024,00
11	-- Земјиште	81.827.390,00			47.922.141,00
12	-- Градежни објекти	617.966.802,00			636.521.883,00
13	-- Постројки и опрема	248.279.737,00			263.037.802,00
14	-- Транспортни средства	26.806.354,00			43.922.973,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	10.393.807,00			13.244.261,00
18	-- Материјални средства во подготовка	4.642.355,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	23.892.875,00			29.266.375,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	737.975,00			737.975,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	23.154.900,00			28.528.400,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	23.154.900,00			28.528.400,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.068.211.496,00			1.055.806.563,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	339.046.772,00			472.171.096,00

38	-- Залихи на сировини и материјали	82.334.910,00		84.693.970,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	488.886,00		413.132,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	15.659.096,00		21.469.636,00
41	-- Залихи на готови производи	51.650.286,00		37.296.370,00
42	-- Залихи на трговски стоки	188.913.594,00		328.297.988,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	374.177.812,00		356.831.547,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	23.061.799,00		16.582.410,00
47	-- Побарувања од купувачи	330.723.640,00		337.206.938,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	15.273.173,00		2.074.818,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	4.871.658,00		591.416,00
50	-- Побарувања од вработените	187.740,00		336.676,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	59.802,00		39.289,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	207.396.670,00		207.361.665,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	207.396.670,00		207.361.665,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	147.590.242,00		19.442.255,00
60	-- Парични средства	147.590.242,00		19.442.255,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	10.284.832,00		11.194.336,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.092.630.734,00		2.101.659.899,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.391.752.495,00		1.299.898.029,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	90.535.500,00		90.535.500,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	9.927.353,00		9.927.353,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	15.955.543,00		15.955.543,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	726.560.816,00		651.110.848,00
72	-- Законски резерви	18.762.056,00		18.762.056,00
74	-- Останати резерви	707.798.760,00		632.348.792,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	457.711.135,00		471.400.023,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	110.916.854,00		80.823.468,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	688.339.361,00		788.398.129,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	158.313.094,00		241.796.226,00

90	-- Обврски по заеми и кредити	158.313.094,00		241.796.226,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	530.026.267,00		546.601.903,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	3.309.000,00		2.864.399,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	411.649.132,00		422.622.202,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	3.225.735,00		3.888.546,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	8.982.154,00		9.694.160,00
100	-- Обврски кон вработените	71.129.081,00		81.683.507,00
101	-- Тековни даночни обврски	8.861.706,00		13.985.724,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	22.869.459,00		11.863.365,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	12.538.878,00		13.363.741,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.092.630.734,00		2.101.659.899,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	5.355.230.674,00			4.851.310.751,00
202	-- Приходи од продажба	5.277.974.314,00			4.782.005.239,00
203	-- Останати приходи	67.299.434,00			58.635.989,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	58.766.006,00			62.776.992,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	67.309.382,00			58.766.006,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	9.956.926,00			10.669.523,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	5.245.278.535,00			4.752.285.483,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.121.335.677,00			1.031.281.748,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	3.407.098.109,00			3.033.847.775,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	103.557.488,00			105.988.803,00
212	-- Останати трошоци од работењето	25.927.578,00			23.404.831,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	367.250.049,00			320.828.715,00
214	-- Плати и надоместоци на глата (нето)	216.240.390,00			196.385.874,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	22.086.464,00			19.853.743,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	73.186.721,00			66.382.905,00

217	-- Останати трошоци за вработените	55.736.474,00			38.206.193,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	109.060.321,00			113.116.649,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	89.202,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	428.797,00			41.608,00
222	-- Останати расходи од рабстењето	110.531.314,00			123.775.354,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.001.094,00			4.331.128,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	721.026,00			1.745.899,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.311.403,00			2.086.697,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	968.665,00			498.532,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	6.807.545,00			11.442.451,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	6.403.402,00			10.815.289,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	404.143,00			627.162,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	114.689.064,00			87.902.959,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	114.689.064,00			87.902.959,00
252	-- Данок на добивка	3.772.210,00			7.079.491,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	110.916.854,00			80.823.468,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	459,00			457,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	110.916.854,00			80.823.468,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	110.916.854,00			80.823.468,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	3.688,00			2.687,00
269	-- Добивка за годината	110.916.854,00			80.823.468,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	110.916.854,00			80.823.468,00

Државна евиденција

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

од работењето на Пекабеско АД за 2022 година

1. Општи податоци

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис во трговскиот регистар на промената на името на фирмата настапува под името Пекабеско АД.

Основна дејност што ја обавува Пекабеско АД е неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалоци и тутун.

Пекабеско АД, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, обработка и конзервирање на животинско месо;
- преработка на животинско и живинско месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба.

Акциите на Пекабеско АД котираат на задолжителна котација на обични акции на Македонската берза за хартии од вредност.

На ден 31.12.2022 година бројст на вработените во Пекабеско АД изнесуваше 442 лица, а на 31.12.2021 година 475 лица.

Седиштето на Друштвото е на ул.10 бр.44; 1041 Кадино-Илинден.

Лице овластено за застапување е Слободан Кутревски - прв извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет

2. Управување со Финансиски ризик

Пазарен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

Видови финансиски ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на

потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Менаџментот.

Каматен ризик

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Објективната вредност на Вложените средства расположиви-за-продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните, и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

Ризик од промена на цените

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

За вреднување на Вложувањата кои котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот. Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3. Инвестиции

Инвестициите ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци и софтвер). Инвестициите во основни средства за тековната година изнесуваат 89 мил.мкд. Главните инвестиции се во набавка на опрема во производство, компјутерска опрема, возила за транспорт на стока и во земјиште

4. Политика на Дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди се додека истата не се ратификува на Годишното собрание на акционери

Друштвото во 2022 година нема исплатено дивиденди

5. Финансирање - Кредити

Друштвото користи кредити за финансирање на оперативните активности во вид на револвинг кредит и исто така користи и долгорочни кредити за развивање на основната дејност. Во 2022 година долгорочната задолженост е значително намалена за 35% и изнесува 158 мил мкд., додека краткорочната задолженост изнесува 23 мил. мкд

6. Големи зделки

Според законот за трговски друштва, Пекабеско АД во 2022 година нема склучено големи зделки.

7. Односи со поврзани субјекти

Пекабеско АД поседува 2 поврзани субјекти. Еден е во Македонија - Тимко лаб ДООЕЛ и Пекабеско ДОО Рашка во Србија. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови и пазарни цени. Подружниците се во 100% сопственост на Пекабеско АД

Во 2022 нема капитална трансакција помеѓу поврзаните субјекти

8. Акционерски капитал

Акционерската главнина на Пекабеско АД се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари. Номиналната вредност на една акција изнесува 46 ЕУР. Друштвото во изминативе години има откупено 2.375 сопствени акции односно 7,3% од вкупниот број на обични акции

Во текот на 2022 година друштвото нема откупено сопствени акции

Остварена добивка по акција е во износ од 3.688 ден. и е за 37% повисока од истата во 2021 год.

9. Надоместоци на раководството

Менаџерскиот тим на Пекабеско АД брои вкупно 20 лица меѓу кои се и членовите на Одборот на директори

Одборот на директори на Пекабеско АД се состои од 7 членови од кои 3 се извршни и 4 неизвршни членови

Надоместоците за бруто плати и награди, регрес за годишен одмор, приватно здравствено осигурување, надоместок за учество во одбор на сите членови на менаџерскиот тим за 2022 година изнесуваат 105.041.822 ден. а во 2021 година изнесувале 85.387.676 ден.

Членовите на менаџерскиот тим на Пекабеско АД не остваруваат примања во други друштва односно не членуваат во органи на управување на други друшта.

Членовите на менаџерскиот тим на Пекабеско АД немаат засновано работен однос кај други работодавачи

10. Приходи и расходи

Пекабеско АД во 2022 год остварило вкупни приходи од редовно работење во износ од 5.355 мил.мкд што преставува зголемување во однос на 2021 год за 10,4%. При тоа со ова ниво на тековни редовни приходи остварени се вкупни расходи во износ од 5.245 мил.мкд кои исто така како и приходите се повисоки од истите во 2021 год за 10,4%.

Како резултат на ваквото работење остварена е чиста добивка во износ од 110,9 мил. мкд. Остварената добивка е повисока од онаа во 2021 год за 37,2%.

Приходи од продажба - Пазари

	2022	2021	22/21
Домашен Пазар	4.555.674.208	4.142.599.087	10,0%
Странски Пазар	722.300.106	639.406.152	13,0%
Вкупно	5.277.974.314	4.782.005.239	10,4%

Во наредната табела прикажани се приходите по видови

Приходи од работење по видови

	2022	2021	22/21
Готов П-од и Трг.стока	5.287.931.241	4.792.674.762	10,3%
Останати приходи	67.299.434	58.635.989	14,8%
Финансиски приходи	3.001.093	4.331.128	-30,7%
Вкупно	5.358.231.768	4.855.641.879	10,4%

Овие приходи и расходи остварени се со 459 вработени (просек) што е за 2 повеќе од просекот во 2021 год.

Подолу се презентирани позначајните економски показатели кои произлегуваат и ја покажуваат успешноста на работењето на друштвото.

Бруто профитна маржа	11,2%
Нето профитна маржа	2,1%
Поврат на капиталот-(ROE)	8,0%
Тековна ликвидност	2,0
Брза ликвидност	1,4

Капитал/ВК С-ва (Актива)	0,67
Обрт на залихи	14 пати
Денови на обрт на залихи	27 ден
Обрт на побарувања	16 пати
Денови на обрт на побарувања	23 дена
Период на конвертирање	50 ден

Резултати и показатели се остварени со следниве средства и обврски:

Актива	2.092.630.734
Долгорочни с-ва	1.014.134.406
Обртни	1.078.496.328
Пасива	2.092.630.734
Капитал	1.391.752.495
Обврски	700.878.239



Пекабеско ад

[Handwritten signature]